

СКОПСКО ПИВО И ПРИЛЕПСКИ ЗЛАТЕН ДАБ ВО САД

Македонија не треба да страува за својата иднина, особено ако креира правилна, вистинска политика со најразвиените светски земји, но не да се запостават и оние кои се борат за подобар економски живот, зашто само со заедничка соработка, разбирање, дијалог и висока култура се оди напред во секој поглед, а особено на економски план.

Многу е значајно тоа што Соединетите Американски Држави, на чело со претседателот Џорџ Буш, ја признаа Република Македонија под нејзиното уставно име, покрај Кина и Русија, а во догледно време најверојатно и другите ќе го сторат своето, така што токму од овој момент Македонија економски заживува со нејзините, со македонските производи ширум Америка, а сè тоа се реализира и благодарение на нашите бизнисмени кои несебично се залагаат и се активни за овоз-

можувањето подобра перспектива на Македонија.

Господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, бизнисмен кој високо котира во американските деловни кругови, е личноста која значително лобира во корист на неговата татковина Македонија. Тој често присуствува на сите видови собири кои се одржуваат во Америка и во Европа. Се разбира, благодарение на него и на многумина други за активностите кои ги преземаат, низ Соединетите Американски Држави, буквално во сите големи трговски и угостителски компании, масовно се презентираат производи од Република Македонија.

На американските простори, во државата Њу Џерси се продава нашето "Скопско" пиво, на големо во продажба го има прилепското пиво "Златен даб", како и сите видови прехранбени производи, како што се, традиционалните македонски специјалитети:

ајвар, пинџур, лутеница, пиперки подготвени на различни начини, повеќе видови тестенини, а и вината од нашето поднебје.

Ако вака продолжи трговијата со Америка и со државите од другите континенти по сè изгледа во блиска иднина Македонија ќе треба да се вброи во средно, ако не и во доброразвиените земји во светот, темпо на развој кое ќе се забележува и во другите сфери од општествениот живот. Македонскиот човек ќе успее да достигне повисоко ниво на севкупниот развој, што ќе се одрази на неговиот животен стандард, а

што е и крајна цел. Водењето мирољубива и правилна политика, е корисна за сите, и за едните и за другите. Треба да бидеме оптимисти, кога нашата Влада прави напори што поскоро да станеме членови на европското семејство, факт е дека нема да изгубиме, туку многу ќе добиеме, а со тоа еден ден, дај Боже, да бидеме "Швајцарија во мало", развиена и еднаш за секогаш напредна самостојна, суверена и независна држава Република Македонија.

**Ламбе Мартиновски,
Гарфилд, Њујорк**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

